

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“, бр.190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго

### Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго.

### Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Македонија.

### Член 3

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски и Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

### Член 4

Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/569 на Советот од 12 април 2018 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

### Член 5

Рестриктивните мерки против Демократска Република Конго се воведуваат на неопределено време.

### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-6729/1  
17 јули 2018 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



**COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/569****of 12 April 2018****implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2010/788/CFSP of 20 December 2010 concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 2008/369/CFSP<sup>(1)</sup>, and in particular Article 6 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 20 December 2010, the Council adopted Decision 2010/788/CFSP.
- (2) Further to the review of the autonomous restrictive measures laid down in Article 3(2) of Decision 2010/788/CFSP, statements of reasons relating to two persons should be amended.
- (3) Annex II to Decision 2010/788/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

Annex II to Decision 2010/788/CFSP is hereby amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 12 April 2018.

*For the Council*  
*The President*  
 T. DONCHEV

<sup>(1)</sup> OJ L 336, 21.12.2010, p. 30.**ANNEX**

The entries concerning the persons listed below are replaced by the following entries:

10.	Alex Kande Mupompa, Former Governor of Kasai Central	a.k.a Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa. DOB: 23.9.1950. POB: Kananga (DRC). DRC passport number: OP 0024910 (valid: 21.3.2016 — expiry: 20.3.2021). Address: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium	As Governor of Kasai Central until October 2017, Alex Kande Mupompa has been responsible for the disproportionate use of force, violent	29.5.2017
-----	--	---	---	-----------

		DRC and Belgian nationalities.	repression and extrajudicial killings committed by security forces and the PNC in Kasai Central from August 2016, including killings on the territory of Dibaya in February 2017. Alex Kande Mupompa was therefore involved in planning, directing, or committing acts that constitute serious human rights violations in DRC.	
12.	Lambert Mende, Minister of Communications and Media, and spokesperson of the Government	a.k.a Lambert Mende Omalanga. DOB: 11.2.1953. POB: Okolo (DRC). Diplomatic passport number: DB0001939 (issued: 4.5.2017 — expiring: 3.5.2022). DRC nationality.	As Communications and Media Minister since 2008, Lambert Mende is responsible for the repressive media policy applied in DRC, which breaches the right to freedom of expression and information and undermines a consensual and peaceful solution towards elections in DRC. On 12 November 2016, he adopted a decree limiting the possibility for foreign media outlets to broadcast in the DRC. In breach of the political agreement settled on 31 December 2016 between the presidential majority and opposition parties, broadcasts of a number of media outlets remained cut off for several months. In his capacity as Communications and Media Minister, Lambert Mende is therefore responsible for obstructing a consensual and peaceful solution	29.5.2017'

			towards elections in DRC, including by acts of violence, repression or inciting violence, or by undermining the rule of law.	
--	--	--	--	--

## ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/569 НА СОВЕТОТ

од 12 април 2018 година

за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против  
Демократска Република Конго

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 31(2) од истиот,  
имајќи ја предвид Одлуката 2010/788/ЗНБП на Советот од 20 декември 2010 година  
за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго и за укинување на  
Заедничкиот став 2008/369/ЗНБП <sup>(1)</sup>, а особено член 6(2) од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни  
работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 20 декември 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2013/788/ЗНБП.
- (2) После ревизијата на автономните рестриктивни мерки утврдени во член 3(2) од Одлуката 2010/788/ЗНБП, образложението за две лица треба да се измени.
- (3) Затоа, Анекс II кон Одлука 2010/788/ЗНБП, треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

### Член 1

Со ова, Анекс II кон Одлуката 2010/788/ЗНБП се изменува, како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Луксембург, 12 април 2018 година.

За Советот  
Претседател  
Т. ДОНЧЕВ

<sup>1</sup> Сл. весник L 336, 21.12.2010 година, стр. 30.

АНЕКС

Внесовите кои се однесуваат на лицата наведени подолу се заменуваат како што следува:

<p>„10.</p>	<p>Алекс Канде Мупомпа (Alex Kande Миромпа), Поранешен гувернер на Централен Касаи</p>	<p>познат како Александре Канде Мупомба; Канде-Мупомпа (Alexandre Kande Miromba; Kande-Mirumpa).  ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 23.9.1950 година.  МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Кананга (Kananga) (ДРК).  Број на пасош од ДРК: ОР 0024910 (важи од: 21.3.2016 — до: 20.3.2021 година).  Адреса: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Белгија  Државјанство на ДРК и на Белгија.</p>	<p>Како гувернер на Централен Касаи до октомври 2017 година, Алекс Канде Мупомпа бил одговорен за несразмерна употреба на сила, насилна репресија и вонсудски убиства извршени од страна на безбедносните сили и НПК (PNC) во Централен Касаи од август 2016 година, вклучително и убиства на подрачјето на Дибаја во февруари 2017 година.  На тој начин, Алекс Канде Мупомпа учествувал во планирањето, управувањето или извршувањето на активности кои претставуваат сериозни прекршувања на човековите права во ДРК.</p>	<p>29.5.2017 година</p>
<p>12.</p>	<p>Ламберт Менде (Lambert Mende), Министер за комуникации и медиуми и портпарол на Владата</p>	<p>познат како Ламберт Менде Омаланга (Lambert Mende Omalanga).  ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 11.2.1953 година. МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Около (Okolo) (ДРК).  Број на дипломатски пасош: DV0001939 (датум на издавање: 4.5.2017 — истекува на: 3.5.2022 година).  Државјанин на ДРК.</p>	<p>Како министер за комуникации и медиуми од 2008 година, Ламберт Менде е одговорен за репресивната медиумска политика која се применувала во ДРК, а која го крши правото на слободно изразување и информирање и спречува наоѓање на консензуално и мирно решение за спроведување на избори во ДРК. На 12 ноември 2016 година, тој усвојува декрет кој ги ограничува можностите за емитување на странски медиуми во ДРК.  Прекршувајќи го политичкиот договор постигнат на 31 декември 2016 година помеѓу претседателското мнозинство и опозициските партии, емитувањето на програма на голем број на медиуми беше прекинато неколку месеци.  На тој начин, во својство на министер за комуникации и медиуми, Ламберт Менде е одговорен за попречување на</p>	<p>29.5.2017 година“</p>

наоѓање на консензуално и  
мирно решение за спроведување  
на избори во ДРК, вклучувајќи  
преку акти на насилство,  
репресија или поттикнување  
насилство, или преку  
поткопување на владесњето на  
правото.